



ЌЕ ЈА ИСПОЛНАМ ХРИСТОВАТА НА ОВОЈ НЕОТУЃИВ ДЕЛ О

На 11 ноември 2006 година, во Малме, Шведска, беше востоличен новоназначениот митрополит на Европската епархија, Неговото Високопреосвештенство митрополитот г. Пимен. Чинот на востоличувањето го изврши поглаварот на Македонската православна црква, Неговото Блаженство Архиепископ Охридски и Македонски Г.Г. Стефан, кој началствуваше со Светата архијерејска литургија, во послужение со митрополитот г. Горазд.

"Прифаќајќи ги со вера Христовите зборови и сведочењето и неустрашливоста на светиот Василиј, смирено ја прифатив одлуката на САС на МПЦ да ја возглавам Европската епархија. Епархија можеби не многу богата финансиски, но богата по дух. Прифатив и еве ме денес како еден од наследниците на апостолите, како епископ и митрополит пред овој народ собран од сите страни на светот, илјадници километри од татковината. Нека Господ Бог не ме остави ни мене и нека ни биде на сите нас на помош да ја исполниме заповедта, да ја зачуваме Црквата и душите кои ни ги довери. Подготвен сум, со Божја помош, да ја исполнам оваа заповед Христова не само тука, туку и секаде низ мојата Епархија, низ цела Европа. И по милоста Божја, на денот на страшниот Христов суд да застанам пред Бога и да одговорам: еве ме мене и моите деца што ми ги даде Бог. И не само да ја исполнам заповедта, туку и да го посведочам Христа заедно со моите духовни чеда и на нашите ближни, на оние други народи кои живеат околу нас. Можеби се очекува и е ред денес да го кажам и мојот план за развој на Епархијата, но повеќе би сакал на секој јубилеј да покажам резултати отколку сега да ветувам. Можам да ветам само дека со моето свештенство ќе се трудам на нивата Божја, она што сум го затекнал да го зачувам и со Божја помош да го надградам. Ваше Блаженство, Вашата визија за развој на МПЦ,

"Можам да ветам само дека со моето свештенство ќе се трудам на нивата Божја, она што сум го затекнал да го зачувам и со Божја помош да го надградам", г. Пимен



"ПРИФАЌАЈЌИ ГИ СО ВЕРА ХРИСТОВИТЕ ЗБОРОВИ И СВЕДОЧЕЊЕТО И НЕУСТРАШЛИВОСТА НА СВЕТИОТ ВАСИЛИЈ, СМИРЕНО ЈА ПРИФАТИВ ОДЛУКАТА НА САС НА МПЦ ДА ЈА ВОЗГЛАВАМ ЕВРОПСКАТА ЕПАРХИЈА", Г. ПИМЕН



ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ЕВРОПСКАТА ЕПАРХИЈА ГО ПРОСЛЕДИЈА ВОСТОЛИЧУВАЊЕТО НА Г. ПИМЕН

Ве доведе денес тука да ја направиме оваа интронизација, да ги израдуваме верниците македонски во оваа Епархија со првата интронизација која се случува во неа. Благодарност до Вас за грижата за цел македонски народ и на нас во Европа како неотуѓив дел од тој македонски народ. Благодарност за честа која ни ја укажавте, токму Вие како поглавар на нашата Света Црква да го извршите примопредавањето на овој трон. Благодарност и ветување дека ќе соработуваме уште долги години на нивата Господова за да ги умножиме плодовите на љубовта,

верата и надежта..."; истакна г. Пимен.

Потпретседателот на Европската Македонска православна епархија, Миланка Тосева, честитајќи го востоличувањето на Неговото Високопреосвештенство г. Пимен за надлежен архијереј на Европската епархија, од името на Епархискиот управен одбор, од името на членовите на Епархиското собрание, како и од лично име, истакна:

"Прв пат во 1994 година, во Македонската православна црква 'Свети Никола' во Маинц, Германија, во присуство на тогашниот Архиепископ Охридски и Македонски Г.Г. Ми-


хаил и во Ваше присуство, Ваше Блаженство, а тогаш како надлежен архијереј на Брегалничката епархија, беше избран првиот Епархиски управен одбор. Две години подоцна, односно во 1996 година, Светиот архијерејски синод на Македонската православна црква, за надлежен архијереј на нашата епархија го назначи Неговото Високопреосвештенство митрополитот г. Горазд, кој остана 10 години да биде на чело на Епархијата. Често слушам дека сме 'млада' Епархија, но јас сега не би рекла така. Постоиме 12 години, успешно дејствуваме и постојано напредуваме во нашите успеси. Забележуваме како бројот на нашите цркви се зголемува. Почнавме со 14, а еве сега имаме 30 црковни општини. Во почетните времиња имавме само два свештеника, а еве сега се 6. Најверојатно се размислува и за поставување редовни свештеници во оние цркви каде што сега нема. Тоа сепак е добар напредок за 12 години. Финансиски сме слаби, но воопшто не се плашиме, бидејќи Ве имаме Вас, Ваше Високопреосвештенство г. Пимен, и несомнено дека Вашите архипастирски совети и труд многу ќе придонесат и на тоа поле, како и од аспект на духовно-црковен и национален поглед. Во овој момент не би сакала а да не напомам, односно да изразам голема благодарност од името на претставниците на нашата Епархија, на нашиот досегашен надлежен архијереј.

Ваше Високопреосвештенство г. Горазд, примете ја нашата искрена благодарност за целосната Ваша архипастирска грижа и помош. Можеби на многу пати Ви погрешивме, но веруваме дека ќе ни простите. Ако имало такво нешто, сигурно дека не било намерно, туку од незнаење и неупатеност. Ваше Високопреосвештенство г. Пимен, благодарение на шведските власти, како и на нашата сестринска Македонска православна црква 'Свети Наум Охридски', со свештеникот протојереј-ставрофор Блажо Ко-

ЗАПОВЕД ЗА ДА МУ СЛУЖАМ Д МАКЕДОНСКИ НАРОД



ДОСЕГАШНИОТ НАДЛЕЖЕН АРХИЈЕРЕЈ НА ЕВРОПСКАТА ЕПАРХИЈА, МИТРОПОЛИТОТ Г. ГОРАЗД, ПОГЛАВАРОТ НА МПЦ, Г. Г. СТЕФАН И НОВОНАЗНАЧЕНИОТ МИТРОПОЛИТ НА ЕВРОПСКАТА ЕПАРХИЈА, Г. ПИМЕН



"НЕКА ГОСПОД БОГ НЕ МЕ ОСТАВИ НИ МЕНЕ И НЕКА НИ БИДЕ НА СИТЕ НАС НА ПОМОШ ДА ЈА ИСПОЛНИМЕ ЗАПОВЕТА, ДА ЈА ЗАЧУВАМЕ ЦРКВАТА И ДУШИТЕ КОИ НИ ГИ ДОВЕРИ", Г. ПИМЕН

жарски, заедно со Управниот црковен одбор, се обезбеди пристојно место за Вашиот постојан престој во Епархијава, каде од денес званично сте нејзин кормилар. Сепак, тоа е голем успех и ние за тоа им

изразуваме најискрена благодарност. Несомнено веруваме, Ваше Високопреосвештенство, дека заедно со Вас, од ден во ден, од година во година сè повеќе и повеќе ќе напредуваме во нашиот црковно-национа-

лен и духовен живот и ќе бидеме пример и гордост на Македонската православна црква, бидејќи сме нејзин составен дел. Денес е голем ден. Денес е свечен ден, кој ќе се запише во историјата на нашава

Епархија. Вие сте нејзин втор архијереј, но прв пат се извршува свечена интронизација. Нека Ви е честито, Ваше Високопреосвештенство и многу години да ни бидете наш надлежен архијереј..."

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА - ЗНАЧИТЕЛНО ГИ НАМАЛУВА КАМЕНЕЦОТ И СОСТОЈКИТЕ, КАКО ШТО СЕ: ХЛОР, ОДРЕДЕНИ ПЕСТИЦИДИ (ЛИНДАН), НЕКОИ ТЕШКИ МЕТАЛИ (ОЛОВО И БАКАР). РЕЗУЛТАТОТ Е ПОЧИСТА, ПОБИСТРА ВОДА, СО ОДЛИЧЕН ВКУС ЗА ТОПЛИ И ЛАДНИ НАПИТОЦИ, А ИСТО ТАКА, ПРЕПОРАЧЛИВО Е ТАА ДА СЕ УПОТРЕБУВА И ЗА ГОТВЕЊЕ.

ВОДАТА ОД "БРИТА" ГО НАМАЛУВА ТАЛОЖЕЊЕТО НА КАМЕНЕЦОТ ВО АПАРАТИТЕ ЗА ДОМАКИНСТВО. ФИЛТЕРОТ ЗА ВОДА "БРИТА" ИМА ЧЕТИРИ СТЕПЕНИ НА ФИЛТРАЦИЈА.

НАРАЧКА ЗА "БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

ЦЕНА: 2.000 ДЕНАРИ + ПТТ ТРОШОЦИ

НАРАЧКАТА СЕ ВРШИ НА ТЕЛ: ++3892 3130-137; ++3892 3130-377 ИЛИ НА АДРЕСА: РЕДАКЦИЈА

"МАКЕДОНСКО СОНЦЕ", УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87 1000 СКОПЈЕ

